

<b>EN</b>	User Manual   <b>Microwave Oven</b>	<b>2</b>
<b>MK</b>	Упатство за ракување   <b>Микробранова печка</b>	<b>15</b>
<b>SQ</b>	Udhëzimet për përdorim   <b>Mikrovalë</b>	<b>30</b>

**EMZ421MMW**

**EMZ421MMK**

**EMZ421MMTI**

## WE'RE THINKING OF YOU

Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You've chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you'll get great results every time. Welcome to Electrolux.

Visit our website to:



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service and repair information:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Register your product for better service:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.

When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data available: Model, PNC, Serial Number.

The information can be found on the rating plate.

 Warning / Caution-Safety information

 General information and tips

 Environmental information

Subject to change without notice.

## CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION.....	2
2. SAFETY INSTRUCTIONS.....	5
3. PRODUCT DESCRIPTION.....	7
4. BEFORE FIRST USE.....	7
5. DAILY USE.....	8
6. USING THE ACCESSORIES.....	10
7. HINTS AND TIPS.....	11
8. CARE AND CLEANING.....	12
9. TROUBLESHOOTING.....	12
10. INSTALLATION.....	13
11. ENVIRONMENTAL CONCERNS.....	14

## 1. SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect

installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

## 1.1 Children and vulnerable people safety

 **WARNING!**

Risk of suffocation, injury or permanent disability.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children of less than 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Keep children and pets away from the appliance when in use and when cooling down.
- If the appliance has a child safety device, it should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

## 1.2 General Safety

- This appliance is for cooking purposes only.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in, offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.

- **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements.
- **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the appliance must not be operated until it has been repaired by a qualified person.
- **WARNING:** Do not heat liquids and other foods in sealed containers. They are liable to explode.
- Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
- Before any maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.
- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- Only a qualified person can carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- Do not operate the appliance by means of an external timer or separate remote-control system.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. This requirement is not applicable if the manufacturer specifies size and shape of metallic containers suitable for microwave cooking.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the appliance due to the possibility of ignition.
- The appliance is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
- If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling. Care must be taken when handling the container.

- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in the appliance since they may explode, even after microwave heating has ended.
- The appliance should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- Failure to maintain the appliance in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- The microwave oven is intended to be used freestanding.
- The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.
- The rear surface of appliances shall be placed against a wall.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the glass door since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- Do not activate the appliance when it is empty. Metal parts inside the cavity can create electric arcing.

## 2. SAFETY INSTRUCTIONS

### 2.1 Installation

#### **WARNING!**

Only a qualified person must install this appliance.

- Do not install or use a damaged appliance.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- The appliance can be placed almost anywhere in the kitchen. Make sure the oven is placed on a flat, level surface and that vents as well as the surface

underneath the appliance are not blocked (for sufficient ventilation).

### 2.2 Electrical Connection

#### **WARNING!**

Risk of fire and electric shock.

- All electrical connections should be made by a qualified electrician.
- The appliance must be earthed.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the

electrical ratings of the mains power supply.

- If the appliance is connected to the socket via an extension cord, make sure the cord is earthed.
- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. Contact the Service or an electrician to change a damaged mains cable.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.

## 2.3 Use

### **WARNING!**

Risk of injury, burns and electric shock or explosion.

- Do not change the specification of this appliance.
- Do not let the appliance stay unattended during operation.
- Do not apply pressure on the open door.
- Make sure that the ventilation openings are not blocked.
- Do not use the appliance as a work surface and do not use the cavity for storage purposes.

## 2.4 Care and Cleaning

### **WARNING!**

Risk of injury, fire, or damage to the appliance.

- Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Clean regularly the appliance to prevent the deterioration of the surface material.

- Do not allow food spills or cleaner residue to accumulate on door sealing surfaces.
- Fat and food remaining in the appliance can cause fire and electric arcing when the microwave function operates.
- Clean the appliance with a moist soft cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
- If you use an oven spray, obey the safety instructions on the packaging.

## 2.5 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

## 2.6 Disposal


### **WARNING!**

Risk of injury or suffocation.

- Disconnect the appliance from the mains supply.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.

## 3. PRODUCT DESCRIPTION

### 3.1 General overview




- 1 Lamp
- 2 Safety interlock system
- 3 Control panel
- 4 Power setting knob
- 5 Timer knob
- 6 Door opener
- 7 Waveguide cover
- 8 Grill
- 9 Turntable support

### 3.2 Accessories

#### Turntable set




Always use the turntable set to prepare food in the microwave.



Glass cooking tray and turntable support.

#### Grill Rack



Use for:

- grilling food

## 4. BEFORE FIRST USE




### WARNING!

Refer to Safety chapters.

### 4.1 Removing protective film

Before first use remove the protective film from the control panel and the door opening button.



## 4.2 Initial Cleaning


### **WARNING!**

Refer to "Care and cleaning" chapter.

- Remove all the accessories from the microwave.
- Carefully clean the oven cavity with a moist soft cloth.

## 4.3 Preheating

Preheat the empty oven before first use.

1. Set the function .
2. Let the oven operate for 30 minutes.
3. Open the door and let it cool down.
4. Clean the oven cavity with a moist soft cloth and dry carefully.

The oven can emit an odour and smoke. Make sure that the airflow in the room is sufficient.

# 5. DAILY USE

### **WARNING!**

Refer to Safety chapters.

## 5.1 General information about using the appliance

- After you deactivate the appliance, let the food stand for several minutes.
- Remove the aluminium foil packaging, metal containers, etc. before you prepare the food.

### Cooking

- If possible, cook food covered with a material suitable for use in the microwave. Only cook food without a cover if you want to keep it crusty
- Do not overcook the dishes by choosing too high a power setting and too long a time. The food can dry out, burn or catch fire in some places.
- Do not use the appliance to cook eggs or snails in their shells as they may explode. With fried eggs, pierce the yolks first.
- Pierce the skin or peel of potatoes, tomatoes, sausages and similar types of food with a fork several times before cooking so that the food does not burst.
- For chilled or frozen food, set a longer cooking time.
- Dishes which contain sauce must be stirred from time to time.
- Vegetables that have a firm structure, such as carrots, peas or cauliflower, must be cooked in water.
- Turn larger pieces of food halfway through the cooking process.

- If possible, cut vegetables into similar-sized pieces.
- Use flat, wide dishes.
- Do not use cookware made of porcelain, ceramic or earthenware with unglazed bottoms or small openings, for example, on handles. Moisture may get into these openings causing the cookware to crack when heated up.
- The glass cooking tray is necessary for the operation of the microwave. Place the food or liquids on it.

### Defrosting meat, poultry, fish

- Put frozen, unwrapped food on a small angled plate with a container below so that the defrosting liquid collects in the container.
- Turn the food halfway through the defrosting time. If possible, separate and then remove the pieces that started to defrost.

### Defrosting butter, portions of gateau, quark

- Do not fully defrost the food in the appliance, but let it defrost at room temperature. It gives a more even result. Remove all metal or aluminium packaging before defrosting.

### Defrosting fruit, vegetables

- If fruit and vegetables should remain raw, do not defrost them fully in the appliance. Let them defrost at room temperature.
- To cook fruit and vegetables without defrosting them first use a higher microwave power.



## Ready meals

- You can prepare ready meals in the appliance only if their packaging is suitable for microwave use.
- You must follow the manufacturer's instructions printed on the packaging (e.g.

remove the metal cover and pierce the plastic film).

## Suitable cookware and materials

Cookware / Material	Microwave			Grilling
	Defrosting	Heating	Cooking	
Ovenproof glass and porcelain with no metal components, e. g. Pyrex, heat-proof glass	✓	✓	✓	✓
Non-ovenproof glass and porcelain <sup>1)</sup>	✓	x	x	x
Glass and glass ceramic made of ovenproof/frost-proof material (e. g. Arcoflam), grill shelf	✓	✓	✓	✓
Ceramic <sup>2)</sup> , earthenware <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	x
Heat-resistant plastic up to 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Cardboard, paper	✓	x	x	x
Clingfilm	✓	x	x	x
Roasting film with microwave safe closure <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Roasting dishes made of metal, e. g. enamel, cast iron	x	x	x	✓
Baking tins, black lacquer or silicon-coated <sup>3)</sup>	x	x	x	✓
Baking tray	x	x	x	✓
Browning cookware, e. g. crisp pan or crunch plate	x	✓	✓	x
Ready meals in packaging <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓

1) With no silver, gold, platinum or metal plating / decorations

2) Without quartz or metal components, or glazes which contain metals

3) You must follow the manufacturer's instructions about the maximum temperatures.

✓ suitable

x not suitable

## 5.2 Activating and deactivating the microwave

### ⚠ CAUTION!

Do not let the microwave operate when there is no food in it.

1. Turn the power setting knob to select a power setting.







- Turn the timer knob to set a time, this automatically activates the microwave. If you want to set the timer for less than 2 minutes, first set the timer for more than 2 minutes and then turn the knob back to the desired time.

The microwave starts to cook automatically after the power level and the time are set and the door is closed.

To deactivate the appliance:

- wait until the appliance deactivates automatically when the timer knob reaches the 0 position and an acoustic signal sounds.
- turn the timer knob to the 0 position.
- open the door. The appliance stops automatically. Close the door to continue cooking. Use this option to inspect the food.

### 5.3 Power setting table

Symbol	Power setting	Power
	Low Stage (Melting Chocolate, Soften Butter)	130 W
	Defrost	250 W
<b>450W</b>	Medium	450 W
<b>600W</b>	Medium High	600 W
<b>800W</b>	High	800 W
<b>Combi Cooking</b>		
 1	Combi Cooking 1	20 % Microwave, 80 % Grill
 2	Combi Cooking 2	30 % Microwave, 70 % Grill
 3	Combi Cooking 3	40 % Microwave, 60 % Grill
<b>Grill</b>		
	Grill	1000 W

## 6. USING THE ACCESSORIES

### **WARNING!**

Refer to Safety chapters.

### 6.1 Inserting the turntable set


#### **CAUTION!**

Do not cook food without the turntable set. Use only the turntable set provided with the microwave.




Never cook food directly on the glass cooking tray.

- Place the glass cooking tray on the turntable support



Place the grill rack on the turntable set.



## 6.2 Inserting the grill rack



**CAUTION!**



Grill rack can not be used with the microwave function. Risk to ruin the microwave. Use the grill rack only with the grill function.

## 7. HINTS AND TIPS



**WARNING!**

Refer to Safety chapters.

### 7.1 Tips for the microwave cooking

Problem	Remedy
You cannot find details on the amount of food prepared.	Look for a similar type of food. Increase or shorten the length of the cooking times according to the following rule: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Double the amount almost double the time.</li> <li>• Half the amount is a half time.</li> </ul>
The food got too dry.	Set a shorter cooking time or select a lower microwave power.
The food is not defrosted, hot or cooked when the time ends.	Set a longer cooking time or a higher power. Note that large dishes need a longer time.
After the cooking time ends, the food is overheated on the outside, but still not ready inside.	Next time set a lower power and a longer time. Stir liquids halfway through, e.g. soup.
Rice cooking results are poor.	To get better results for rice use a flat, wide dish.

### 7.2 Defrosting

Always defrost roast fat side down.

Do not defrost covered meat as it may cause cooking instead of defrosting.

Always defrost whole poultry breast side down.

### 7.3 Cooking

Always remove chilled meat and poultry from the refrigerator at least 30 minutes before cooking.

Let the meat, poultry, fish and vegetables stay covered after cooking.

Brush a little oil or melted butter over the fish.

All vegetables should be cooked at the full microwave power.

Add 30 - 45 ml of cold water for every 250 g of vegetables.

Cut fresh vegetables into even sized pieces before cooking. Cook all vegetables with a cover on the container.

### 7.4 Reheating

When you reheat packed ready meals always follow the instruction written on the packaging.

### 7.5 Grilling

Grill flat food items in the middle of the grill rack.

Turn the food over halfway through the set time and continue grilling.

### 7.6 Combi Cooking

Use Combi Cooking to keep the crispness of certain foods.

Halfway through the cooking time turn the foods over and then continue cooking.

There are 3 modes for Combi Cooking. Each mode combines the microwave and the grill functions at different time periods and power levels.

## 8. CARE AND CLEANING

### WARNING!

Refer to Safety chapters.

### 8.1 Notes and tips on cleaning

- Clean the front of the appliance with a soft cloth with warm water and a cleaning agent.
- To clean metal surfaces, use a usual cleaning agent.
- Clean the interior of the appliance after each use to keep it in good condition.

Remove food remains regularly. Make sure to get rid of excess steam/humidity.

- Clean stubborn dirt with a special cleaner.
- Clean all accessories regularly and let them dry. Use a soft cloth with warm water and a cleaning agent.
- To soften the remains that are hard to remove boil a glass of water at the full microwave power for 2 to 3 minutes.
- To remove odours, mix a glass of water with 2 tsp of lemon juice and boil at full microwave power for 5 minutes.

## 9. TROUBLESHOOTING

### WARNING!

Refer to Safety chapters.

## 9.1 What to do if...

Problem	Possible cause	Remedy
The appliance does not operate.	The appliance is not plugged in.	Plug in the appliance.
The appliance does not operate.	The fuse in the fuse box is blown.	Check the fuse. If the fuse blows more than one time, contact a qualified electrician.
The appliance does not operate.	The door is not closed properly.	Make sure that nothing blocks the door.
The lamp does not operate.	The lamp is defective.	The lamp has to be replaced.
There is sparking in the cavity.	There are metal dishes or dishes with metal trim.	Remove the dish from the appliance.
There is sparking in the cavity.	There are metal skewers or aluminium foil that touches the interior walls.	Make sure that the skewers and foil does not touch the interior walls.
The turntable set makes scratching or grinding noise.	There is an object or dirt below the glass cooking tray.	Clean the area below the glass cooking tray.
The appliance stop to operate without a clear reason.	There is a malfunction.	If this situation repeats call the Authorised Service Center.

## 9.2 Service data

If you cannot find a solution to the problem yourself, contact your dealer or an Authorised Service Centre.

The necessary data for the service centre is on the rating plate. The rating plate is on the appliance. Do not remove the rating plate from the appliance.

### We recommend that you write the data here:

Model (MOD.)	.....
Product number (PNC)	.....
Serial number (S.N.)	.....

## 10. INSTALLATION

### WARNING!

Refer to Safety chapters.

### 10.1 General Information

### CAUTION!

Do not connect the appliance to adapters or extension leads. This can cause overloading and risk of fire.

### CAUTION!

The minimum installation height is 85 cm.

- The microwave is for a kitchen counter top use only. It must be placed on a stable and flat surface.
- Put the microwave far away from steam, hot air and water splashes.
- If the microwave is too close to a radio or TV set it may cause interference in the received signal.


- If you transport the microwave in the cold weather, do not activate it immediately after the installation. Let it stand in the room temperature and absorb the heat.

## 10.2 Electrical installation

This microwave is supplied with a main cable and main plug.

The cable has an earth wire with an earthing plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and earthed. In the event of an electrical short circuit, earthing reduces the risk of electric shock.

## 10.3 Minimal distances




Dimension	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0


<sup>1)</sup> The minimum height of free space necessary above the top surface of the appliance.

## 10.4 Product dimensions

Dimension	mm
Height	262
Width	442
Depth	343

# 11. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

## НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС

Ви благодариме што купивте апарат Electrolux. Избравте производ кој со себе носи децении професионално искуство и иновација. Уникатен и стилски, дизајниран е имајќи ги на ум вашите потреби. Кога и да го користите, можете да бидете сигурни дека секојпат ќе постигнете одлични резултати.

Добре дојдовте во Electrolux.

**Посетете ја нашата страница за да:**



Добиете совети за користење, брошури, водич за решавање проблеми, информации за сервисирање и поправка:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Регистрирајте го вашиот производ за подобро сервисирање:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Купувајте дополнителен прибор, потрошни материјали или оригинални резервни делови за вашиот апарат:


**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ


Ви препорачуваме да користите оригинални резервни делови.

Кога ќе контактирате со нашиот овластен сервисен центар, погрижете се да ги имате на располагање следниве податоци: Модел, Број на производот, Сериски број.

Информациите можат да се најдат на етикетата со информации.

 Предупредување / Внимание-Безбедносни информации

 Општи информации и совети

 Информации за животната средина

Можноста за промени е задржана.

## СОДРЖИНА

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ.....	15
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.....	19
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ.....	20
4. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА.....	21
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА.....	21
6. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ.....	24
7. ПОМОШ И СОВЕТИ.....	25
8. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ.....	26
9. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ.....	27
10. МОНТАЖА.....	28
11. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА.....	29

## 1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

Пред монтирање и користење на апаратот, ве молиме внимателно да ги прочитате приложените упатства.

Производителот не сноси одговорност за направена повреда или штета кои се резултат на неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги упатствата на сигурно и безбедно место за подоцнежна употреба.

## 1.1 Безбедност на деца и ранливи лица

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од задушвање, повреда или траен инвалидитет.

- Овој апарат може да го користат деца над 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или лица без искуство и знаење доколку тоа го прават под надзор или доколку им биле дадени упатства како безбедно да го употребуваат апаратот, и доколку ги разбираат опасностите поврзани со него. Не смее да биде на дофат на деца помали од 8 години и лица со многу обемни и сложени пречки во развојот, освен ако не се под постојан надзор.
- Децата треба да бидат под надзор да не играат со апаратот.
- Држете ја амбалажата подалеку од деца и фрлете ја соодветно.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уредот и неговите достапни делови стануваат жешки при употреба. Држете ги децата и милениците подалеку од апаратот кога работи или кога се лади.
- Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба да се вклучи.
- Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат апаратот без надзор.

## 1.2 Општа безбедност

- Овој апарат е наменет само за готвење.
- Уредот е наменет да го користи едно домаќинство во домашни услови во затворен простор.



- Уредот може да се користи во канцеларии, хотелски соби, гостилници, фарми со гостилници и други слични сместувања каде неговото користење не надминува (просечно) ниво на користење во домаќинство.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уредот и неговите достапни делови стануваат жешки при употреба. Треба да се внимава да не се допираат грејачите.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако вратата или заптивачите на вратата се оштетени, апаратот не смее да работи додека не биде поправен од квалификувано лице.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не загревајте течности и друга храна во затворени садови. Тие можат да експлодираат.
- Не користете чистач на пара за чистење на уредот.
- Пред секое одржување, исклучете го апаратот и извадете го штекерот за струја од приклучницата.
- Доколку се оштети кабелот за напојување, тој треба да биде заменет од страна на производителот, негов овластен сервисен центар или слично квалификувани лица за да се избегне електрична опасност.
- Само квалификувано лице може да изврши сервисирање или поправка која вклучува отстранување на капакот кој штити од изложеност на микробранова енергија.
- Не управувајте со апаратот преку надворешен тајмер или посебен далечински систем.
- Метални садови за храна и пијалаци не се дозволени за време на готвење со микробранови. Ова барање не е применливо ако производителот ја специфицира големината и обликот на метални садови кои се погодни за готвење со микробранови.
- Користете само кујнски прибор што е погоден за употреба во микробранови рерни.
- Кога подгревате храна во пластични или хартиени садови, внимавајте на апаратот поради можноста од нивно палење.

- Апаратот е наменет за подгревање храна и пијалоци. Сушењето храна или облека и подгревањето на пернициња за греење, влечки, сунѓери, влажни крпи и слично може да доведе до ризик од повреда, палење или пожар.
- Ако се појави чад, деактивирајте го или исклучете го апаратот и држете ја вратата затворена за да го задушите пламенот.
- Подгревањето пијалоци во микробранова може да резултира во одложено еруптивно варење. Мора да се внимава при фаќањето на садот.
- Содржината на шишињата за хранење и тегличките со храна за бебиња мора да се промеша или протресе, и да се провери температурата пред конзумирање за да се избегнат изгореници.
- Јајца во лушпа и цели тврдо варени јајца не треба да се загреваат во апаратот бидејќи може да експлодираат, дури и откако завршило греењето во микробрановата рерна.
- Уредот треба редовно да се чисти и да се отстранат сите наслаги од храна.
- Неодржувањето на апаратот чист може да доведе до оштетување на површината што би можело негативно да влијае на траењето на апаратот и може да резултира во опасна ситуација.
- Температурата на пристапните површини може да биде висока кога работи апаратот.
- Микробрановата печка е наменета да се користи самостојно.
- Микробрановата рерна не се става во плакар освен ако не е тестирана во плакар.
- Задната површина на апаратите се поставува кон ѕидот.
- Не користете силно абразивни средства или остри метални стругалки за да го чистите стаклото на

капаците со шарки на површината за готвење бидејќи тоа може да предизвика прскање на стаклото.

- Не го активирајте апаратот кога е празен. Металните делови во отворот може да предизвикаат електричен лак.

## 2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

### 2.1 Монтажа

#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Апаратот мора да го монтира само квалификувано лице.

- Немојте да монтирате ниту да користите оштетен апарат.
- Следете ги инструкциите за монтирање дадени со апаратот.
- Апаратот може да се стави скоро секаде во кујната. Внимавајте рернта да биде на рамна површина и отворите, како и површините под рерната да не се блокирани (заради доволно проветрување).

### 2.2 Поврзување со струја

#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од пожар и струен удар.

- Секое поврзување со струја треба да биде направено од квалификуван електричар.
- Апаратот мора да биде заземјен.
- Проверете дали параметрите на плочката со спецификации се компатибилни со електричната моќност на мрежата на електрична енергија.
- Ако апаратот се приклучува со продолжен кабел, проверете дали кабелот е заземјен.
- Погрижете се да не ги оштетите приклучокот за струја и кабелот. Контакттирајте со сервисот или со електричар за да го заменат оштетениот кабел за струја.
- Не повлекувајте го кабелот за струја за да го исклучите апаратот. Секогаш повлекувајте го приклучокот.

### 2.3 Употреба

#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Постои опасност од повреда, изгореници или струен удар или експлозија.

- Не менувајте ја спецификацијата на овој апарат.
- Не го оставајте апаратот да работи без надзор.
- Не ја притискајте отворената врата.
- Погрижете се отворите за вентилација да не бидат блокирани.
- Не користете го апаратот како работна површина и не користете ја внатрешноста за складирање.

### 2.4 Грижа и чистење

#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од повреди, пожар или оштетување на апаратот.

- Пред одржување, исклучете го апаратот и извадете го приклучокот за струја од штекерот.
- Редовно чистете го апаратот за да спречите оштетување на површинскиот материјал.
- Не дозволувајте истурена храна или остатоци од средства за чистење да се насоберат на површините за заптивање на вратата.
- Мрснотиите и остатоците од храна во апаратот може да предизвикаат пожар или електрично искрење кога функцијата микробранови работи.
- Чистете го апаратот со мека, влажна крпа. Користете само неутрални детергенти. Не користете абразивни производи, абразивни сунгери за

чистење, растворувачи или метални предмети.

- Доколку користите спреј за рерна, почитувајте ги безбедносните упатства на пакувањето.

## 2.5 Сервис

- За да го поправите апаратот, контактирајте со овластениот сервисен центар. Користете само оригинални резервни делови.
- Во однос на светилите во внатрешноста на овој производ и резервните светилки што се продаваат посебно: Овие светилки се предвидени да издржат екстремни физички услови во апаратите за домаќинство, како што се

температура, вибрации, влажност или се предвидени за давање сигнали за работната состојба на апаратот. Тие не се предвидени да се користат за други намени и не се погодни за осветлување простории во домот.

## 2.6 Расходување


### ⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од повреда или задушвање.

- Исклучете го апаратот од приклучокот за струја.
- Извадете го електричниот кабел блиску до апаратот и фрлете го.

## 3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

### 3.1 Општ преглед




- 1 Светилка
- 2 Безбедносен систем за заклучување
- 3 Контролна плоча
- 4 Копче за поставување јачина
- 5 Копче за тајмер
- 6 Отворач за врата
- 7 Покривка за брановоди
- 8 Скара
- 9 Потпора за чинија за вртење

### 3.2 Додатоци

Комплет со чинија за вртење




Секогаш користете комплет со чинија за вртење за подготвување храна во микробранова рерна.



Стаклен сад за готвење и потпирач за чинија за вртење.

## Држач за скара



Користете за:

- печење храна на скара


## 4. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА

### **⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

### 4.1 Отстранување на заштитна фолија

Пред првата употреба извадете ја заштитната фолија од контролната табла и копчето за отворање на вратата.



### 4.2 Првично чистење


### **⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Видете го поглавјето „Нега и чистење“.

- Извадете го дополнителниот прибор од микробрановата.
- Внимателно исчистете ја внатрешноста на рерната со влажна мека крпа.

### 4.3 Предзагревање

Загрејте ја празната печка пред првата употреба.

1. Поставете ја функцијата .
2. Оставете ја печката да работи околу 30 минути.
3. Отворете ја вратата и оставете да се излади.
4. Исчистете ја внатрешноста на рерната со влажна мека крпа и внимателно исушете ја.

Печката може да испушта миризба и чад. Проверете дали протокот на воздух во просторијата е доволен.

## 5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

### **⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

### 5.1 Општи информации за користење на апаратот

- Откако ќе го исклучите апаратот, оставете ја храната да постои неколку минути.
- Отстранете ја обвивката од алуминиумска фолија, металните садови итн. пред да ја подготвите храната.

## Готвење

- Ако е возможно, гответе ја храната прекриена со материјал што е погоден за готвење со микробранови. Храната гответе ја без капак само ако сакате да биде крцкава
- Немојте да ги препечете јадењата со одбирање на превисока поставка за јачина и предолго време. Храната може да се исуши, да изгори или да предизвика пожар на некои места.
- Не користете го апаратот за варење јајца или полжави во нивните оклопи бидејќи можат да експлодираат. Кај пржени јајца, прво прободете ги жолчките.
- Храната со кожа или кора, како компири, домати, колбаси или сличен вид на храна прободете ја со вилушка неколку пати пред да ја зготвите за да спречите експлодирање.
- За изладена или замрзната храна, поставете подолго време за готвење.
- Јадењата што содржат сос мора одвреме-навреме да се мешаат.
- Зеленчукот кој има цврста структура, како што се моркови, грашок или карфиол, мора да се готви во вода.
- Поголемите парчиња превртете ги по изминување на половина од времето за готвење.
- Ако е можно, исечете го зеленчукот на парчиња со иста големина.
- Користете рамни, широки садови.
- Не користете садови за готвење направени од порцелан, керамика или глина со неглазирано дно или со мали дупчиња, на пр. на рачките. Влагата може да навлезе во овие дупчиња со што садот ќе напукне кога е загреан.
- Статклениот плех за готвење е неопходен за функционирањето на

микробрановата рерна. Ставете ја храната или течностите на него.

## Одмрзнување месо, живина, риба

- Ставете ја замрзнатата и распакуваната храна на мала чинија превртена наопаку, а под неа ставете сад за да може во него да се собере течноста од одмрзнувањето.
- Превртете ја храната кога ќе измине половина од времето што е потребно за одмрзнување. Ако е возможно, одвојте ги и отстранете ги парчињата што почнале да се одмрзнуваат.

## Одмрзнување путер, делови од колач, урда

- Не одмрзнувајте ја целосно храната во апаратот, оставете ја да се одмрзне на собна температура. На тој начин се постигнува поизедначен резултат. Пред одмрзнувањето, целосно извадете го металното или алуминиумското пакување.

## Одмрзнување овошје, зеленчук

- Ако овошјето и зеленчукот не треба да се варат, не одмрзнувајте ги целосно во апаратот. Оставете да се одмрзнат на собна температура.
- Можете да користите микробранови со поголема јачина за готвење на овошјето и зеленчукот без претходно да ги одмрзнувате.

## Готови оброци

- Можете да подготвувате готови јадења во апаратот само ако нивното пакување егодно за употреба во микробранова печка.
- Мора да ги следите упатствата на производителот испечатени на пакувањето (на пр. отстранете ја металната прекривка и прободете ја пластичната фолија).

## Погодни садови за готвење и материјали

Садови за готвење / материјал	Микробранова рерна			Скара
	Одмрзнување	Подгревање	Готвење	
Огноотпорно стакло и порцелан без метални компоненти, на пр. стаклена тепсија, огноотпорно стакло	✓	✓	✓	✓

Садови за готвење / материјал	Микробранова рерна			Скара
	Одмрзнување	Подгревање	Готвење	
Стакло што не е огноотпорно и порцелан <sup>1)</sup>	✓	х	х	х
Стакло и стаклена керамика направена од огноотпорен материјал / материјал отпорен на замрзнување (на пр. Аркофлам), полица за скара	✓	✓	✓	✓
Керамика <sup>2)</sup> , глинени садови <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	х
Пластика отпорна на топлина до 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	х
Картон, хартија	✓	х	х	х
Тенка пластична фолија	✓	х	х	х
Фолија за печење со затворање безбедно за во микробранова печка <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	х
Садови за печење направени од метал, на пример, емајл, лиено железо	х	х	х	✓
Калапи за печење, обложени со црн лак или силикон <sup>3)</sup>	х	х	х	✓
Плех за печење	х	х	х	✓
Садови за запечување, на пр. сад крипи или кранч	х	✓	✓	х
Готови јадења во пакување <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓

1) Без сребрени, златни, или метални облоги / украси

2) Без кварцни или метални компоненти, или глазури кои содржат метали

3) Мора да ги следите упатствата на производителот за максималните температури.

✓ соодветна

х не е соодветна

## 5.2 Активирање и деактивирање на микробрановата рерна

### ВНИМАНИЕ!

Не оставајте ја микробрановата рерна да работи кога во неа нема храна.

1. Свртете го копчето за поставување на јачината за да изберете поставка за јачина.

2. Завртете го копчето за тајмер за да поставите време, ова автоматски ја активира микробрановата рерна. Ако сакате да го поставите тајмерот за помалку од 2 минути, прво поставете го тајмерот повеќе од 2 минути, а потоа свртете го копчето назад на саканото време.

Микробрановата рерна почнува да се готви автоматски откако ќе се постави нивото на моќност и времето и ќе се затвори вратата.

За да го исклучите апаратот:







- почекајте апаратот да се исклучи автоматски кога копчето на тајмерот ќе

достигне позиција 0 и ќе се огласи звучен сигнал.

- свртете го копчето на тајмерот до позиција 0.
- отворете ја вратата. Апаратот запира автоматски. Затворете ја вратата за да

продолжите со готвење. Користете ја оваа опција за да ја проверите храната.

### 5.3 Табела за поставување јачина

Симбол	Поставување јачина	Јачина
	Слабо (Топење на чоколадо, омекнување путер)	130 W
	Одмрзување	250 W
<b>450W</b>	Средно	450 W
<b>600W</b>	Средно високо	600 W
<b>800W</b>	Високо	800 W
<b>Комбинирано готвење</b>		
	Комбинирано готвење 1	20 % микробранова рерна, 80 % скара
	Комбинирано готвење 2	30 % микробранова рерна, 70 % скара
	Комбинирано готвење 3	40 % микробранова рерна, 60 % скара
<b>Скара</b>		
	Скара	1000 W

## 6. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

### 6.1 Вметнување комплет со чинија за вртење

#### ВНИМАНИЕ!


Не гответе храна без комплет со чинија за вртење. Користете го само комплетот со чинија за вртење обезбеден со микробрановата рерна.






Никогаш не гответе храна директно на стаклената тава за готвење.

- Ставете ја стаклената тава за готвење на потпирачот за чинијата за вртење



Ставете го држачот за скара на комплетот со чинија за вртење.



## 6.2 Вметнување држач за скара



### ВНИМАНИЕ!



Држачот за скара не може да се користи со микробрановата функција. Постои ризик да се уништи микробрановата печка. Користете ја решетката за скара само со функцијата за скара.

## 7. ПОМОШ И СОВЕТИ



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

### 7.1 Корисни совети за готвење со микробранови

Проблем	Решение
Не можете да најдете информации за количината на храна што се подготвува.	Побарајте слична храна. Продолжете го или скратете го времето на готвење во согласност со следното правило: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Двојна количина речиси двојно подолго време.</li> <li>• Половина количина е половина време.</li> </ul>
Храната премногу се исушила.	Поставете пократко време на готвење или изберете пониска јачина на микробранови.
Храната уште не се одмрзнала, не е жешка или зготвена, откако поминало времето.	Поставете подолго време на готвење или повисока јачина на микробранови. Имајте предвид дека за поголеми количини потребно е подолго време.

Проблем	Решение
Кога ќе заврши времето на готвење, храната е презагрена на надворешната страна, но се уште не е готова внатре.	Следниот пат поставете пониска јачина и подолго време. На половина од готвењето, промешајте ги течните јадења, на пр. супа.
Резултатите од готвењето на оризот се слаби.	За да добиете подобри резултати кај оризот, користете рамни и широки садови.

## 7.2 Одмрзнување

Смрзнато печено месо секогаш одмрзнувајте го со мрсната страна свртена надолу.

Не одмрзнувајте покриено месо, бидејќи тоа може да предизвика процес на готвење наместо на одмрзнување.

Цели парчиња живина секогаш одмрзнувајте ги со градите свртени надолу.

## 7.3 Готвење

Разладеното место и живина секогаш вадете ги од фрижидерот барем 30 минути пред готвењето.

Оставете ги месото, живината, рибата и зеленчукот покриени по готвењето.

Со четка нанесете малку масло или путер на рибата.

Сите видови зеленчук треба да се готват при максимална јачина на микробранови.

Додавајте по 30 - 45 ml ладна вода на секои 250 g зеленчук.

Исечете го свежиот зеленчук на рамномерни парчиња пред готвењето.

Гответе го сиот зеленчук со капак на садот.

## 7.4 Повторно загревање

Кога повторно загревате спакувани готови јадења, секогаш следете ги упатствата напишани на амбалажата.

## 7.5 Печење на скара

За печење рамна храна на скара во средината на решетката за скара.

Превртете ја храната на половина од времето за готвење и продолжете со печењето.

## 7.6 Комбинирано готвење

Користете го Комбинираното готвење за одредени видови храна да ги одржите крцкави.

Свртете ја храната на половина време од готвењето и потоа продолжете со готвењето.

Има 3 режими за Комбинирано готвење. Секој режим ги комбинира микробрановите и функциите на скарата според различни временски периоди и различни јачини.

## 8. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

### 8.1 Белешки и совети за чистење

- Предниот дел на апаратот чистете го со мека крпа натопена со топла вода и средство за чистење.

- За чистење на металните површини употребете специјално средство за чистење.
- Чистете ја внатрешноста на апаратот по секоја употреба за да го одржувате во добра состојба. Редовно отстранувајте ги остатоците од храната. Погрижете се да се ослободите од вишокот пареа/влажност.
- Тврдокорната нечистотија исчистете ја со специјално средство за чистење.

- Чистете ги сите додатоци редовно и оставете ги да се исушат. Користете мека крпа со топла вода и средство за чистење.
- За да го омекнете стврднатите остатоци кои тешко се отстрануваат, зовријте чаша со вода во микробрановата перна на максимална

јачина со времетраење од 2 до 3 минути.

- За да ги отстраните непријатните мириси, измешајте чаша вода со 2 лажички сок од лимон и варете на полна микробранова јачина 5 минути.

## 9. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

### 9.1 Што да направите ако...

Проблем	Можна причина	Решение
Апаратот не функционира.	Апаратот не е вклучен во струја.	Приклучете го апаратот.
Апаратот не функционира.	Осигурувачот во кутијата со осигурувачи е прегорен.	Проверете го осигурувачот. Ако осигурувачот прегори повеќепати, повикајте квалификуван електричар.
Апаратот не функционира.	Вратата не е правилно затворена.	Осигурете се дека ништо не ја блокира вратата.
Светилката не работи.	Светилката не е исправна.	Светлото треба да се замени.
Има искри во отворот.	Има метални садови или садови со метален раб.	Извадете го садот од апаратот.
Има искри во отворот.	Има метални ражени или алуминиумска фолија која ги допира внатрешните ѕидови.	Проверете дали ражените и фолијата ги допираат ѕидовите во внатрешноста.
Комплетот со чинијата за вртење произведува звук како гребење или мелење.	Има предмет или нечистотија под стаклената тава за готвење.	Исчистете ја зоната под стаклената тава за готвење.
Апаратот престанува да работи без јасна причина.	Има дефект.	Ако оваа ситуација се повторува, повикајте го овластениот сервисен центар.

### 9.2 Податоци за сервис

Ако не можете самите да го решите проблемот, обратете се кај вашиот продавач или во овластениот сервисен центар.

Потребните податоци за сервисниот центар се на плочката со спецификации.

Плочката со спецификации се наоѓа на апаратот. Не отстранувајте ја плочката со спецификации од апаратот.

## Ви препорачуваме податоците да ги впишете тука:

Модел (MOD.) .....

Број на производ (PNC) .....

Сериски број (S.N.) .....

## 10. МОНТАЖА

### **⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

### 10.1 Општи информации

#### **⚠ ВНИМАНИЕ!**

Не поврзувајте го апаратот со адаптери или продолжителни кабли. Тоа може да доведе до оптоварување и ризик од пожар.

#### **⚠ ВНИМАНИЕ!**

Минималната висина на монтирање е 85 cm.

- Микробрановата рерна е само за користење на кујнската работна површина. Мора да се стави на стабилна и рамна површина.
- Ставете ја микробрановата рерна подалеку од пареа, жежок воздух и прскање на вода.
- Ако ја поставите во близина на телевизор и радио, може да придизвика пречки во приемниот сигнал.
- Ако ја транспортирате микробрановата рерна на ладно време, не вклучувајте ја веднаш по монтажата. Оставете ја да стои на собна температура да ја апсорбира топлината.


### 10.2 Електрична инсталација

Микробрановата рерна е снабдена со кабел и приклучок за струја.

Кабелот има жица за заземјување со приклучок за заземјување. Приклучокот

мора да биде вклучен во приклучница која е соодветно монтирана и заземјена. Во случај на електричен краток спој, заземјувањето го намалува ризикот од електричен шок.

### 10.3 Минимални растојанија




Димензија	ММ
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0


<sup>1)</sup> Минималната висина на потребниот слободен простор над горната површина на апаратот.

### 10.4 Димензии на производот

Димензија	ММ
Висина	262
Ширина	442
Должина	343

## 11. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА

Рециклирајте ги материјалите со симболот . Ставете ја амбалажата во соодветни контејнери за да ја рециклирате. Помогнете во заштитата на животната средина и човековото здравје и рециклирајте го отпадот од електрични и електронски апарати. Не фрлајте ги

апаратите озанчени со симболот  во отпадот од домаќинството. Вратете го производот во вашиот локален капацитет за рециклирање или контактирајте ја вашата општинска канцеларија.

## NE MENDOJMË PËR JU

Faleminderit për blerjen e një pajisjeje Electrolux. Keni zgjedhur një produkt që sjell me vete dekada eksperience dhe novatorizmi profesional. Original dhe me stil, është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Kështu që sa herë që ta përdorni, mund të bazoheni në faktin se do të merrni rezultate optimale çdo herë.

Mirë se vini në Electrolux.

**Vizitoni faqen tonë të internetit për:**



Të marrë këshilla mbi përdorimin, broshura, informacion rreth zgjidhjes së problemeve, shërbimit dhe riparimit

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Regjistroni produktin për shërbim më të mirë:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Blini aksesore, pjesë konsumi dhe pjesë origjinale këmbimi për pajisjen:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KUJDESI DHE SHËRBIMI NDAJ KLIENTIT

Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.

Kur kontaktoni Qendrën tonë të Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të keni në dispozicion të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, numri serial.

Ky Informacioni mund të gjendet në pllakën e klasifikimit.

 Paralajmërim / Të dhëna rreth sigurisë dhe kujdesit

 Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla

 Të dhëna rreth ambientit

Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

## PËRMBAJTJA

1. INFORMACIONI I SIGURISË.....	30
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.....	34
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT.....	35
4. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.....	35
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM.....	36
6. PËRDORIMI I AKSESORËVE.....	39
7. UDHËZIME DHE KËSHILLA.....	39
8. KUJDESI DHE PASTRIMI.....	40
9. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE.....	41
10. INSTALIMI.....	42
11. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN.....	43

## 1. INFORMACIONI I SIGURISË

Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit të

papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.

## 1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave vulnerabël

### PARALAJMËRIM!

Rrezik mbyetjeje, plagosjeje ose gjymtimi të përhershëm.

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit. Fëmijët nga nën 8 vjeç dhe personat me aftësi të kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën monitorim të vazhdueshëm.
- Fëmijët duhet të monitorohen për t'u siguruar se nuk luajnë me pajisjen.
- Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe hidheni atë siç kërkohet.
- PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme nxehen gjatë përdorimit. Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes gjatë kohës që ajo është në përdorim dhe kur ftohet.
- Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e fëmijëve, ai duhet aktivizuar.
- Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.

## 1.2 Siguria e përgjithshme

- Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim.
- Kjo pajisje është krijuar për përdorim shtëpiak në ambient të brendshëm.
- Kjo pajisje mund të përdoret në: zyra, dhoma hoteli, dhoma bujtine, dhoma hoteli rural, si dhe në vende të ngjashme ku

përdorimi nuk tejkalon (mesatarisht) nivelet e përdorimit shtëpiak.

- PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të shmangni prekjen e elementeve ngrohëse.
- PARALAJMËRIM: Nëse dera ose vulat e derës janë dëmtuar, pajisja nuk duhet të vendoset në punë derisa të riparohet nga një person i kualifikuar.
- PARALAJMËRIM: Mos ngrohni lëngje dhe ushqime të tjera në enë të mbyllura. Ata kanë gjasa të shpërthejnë.
- Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar pajisjen.
- Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje, çaktivizoni pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.
- Për të shmangur rreziket elektrike, nëse kabloja e energjisë elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm.
- Vetëm një person i kualifikuar mund të kryejë ndonjë shërbim ose riparim që përfshin heqjen e një mbulese, e cila jep mbrojtje kundër ekspozimit ndaj energjisë së mikrovalës.
- Mos e përdorni pajisjen me anë të një kohëmatësi të jashtëm ose një sistemi të veçantë të telekomandës.
- Enët metalike për ushqime dhe pije nuk lejohen gjatë gatimit me mikrovalë. Kjo kërkesë nuk vlen për rastet kur prodhuesi specifikon madhësinë dhe formën e enëve metalike të përshtatshme për gatim me mikrovalë.
- Përdorni vetëm enë të përshtatshme për përdorim në furra me mikrovalë.
- Kur nxehni ushqime në enë plastike ose letre, mos ia ndani sytë pajisjes, sepse mund të ndizet ndonjë flakë.
- Pajisja është projektuar për ngrohjen e ushqimit dhe pijeve. Tharja e ushqimit ose veshjeve dhe ngrohja e jastëkëve ngrohës, shapkave, sfungjerëve, leckave të lagura dhe të ngjashme mund të çojnë në rrezik dëmtimi, ndezjeje ose zjarri.



- Nëse lëshohet tym, fikenit ose hiqeni pajisjen nga priza dhe mbajeni derën të mbyllur në mënyrë që të mbytni flakët.
- Ngrohja e pijeve në mikrovalë mund të rezultojë në vlimin e vonuar shpërthyes. Duhet pasur kujdes gjatë punës me enën.
- Përmbajtja e shisheve të ushqimit dhe kavanozave të ushqimit për fëmijë duhet të trazohen ose të tunden dhe temperatura të kontrollohet para konsumimit, në mënyrë që të shmangen djegiet.
- Vezët në lëvizje të tyre dhe vezët e plota të ziera mirë nuk duhet të nxehen në pajisje pasi ato mund të shpërthejnë, edhe pasi të ketë mbaruar ngrohja me mikrovalë.
- Pajisja duhet të pastrohet rregullisht dhe të hiqen të gjitha mbetjet e ushqimit.
- Mosmbajtja e pajisjes në një gjendje të pastër mund të çojë në përkeqësim të sipërfaqes, e cila mund të ndikojë negativisht në jetëgjatësinë e pajisjes dhe mund të rezultojë në një situatë të rrezikshme.
- Temperatura e sipërfaqeve të arritshme mund të jetë e lartë kur pajisja është në punë.
- Furra me mikrovalë synohet të përdoret më vete.
- Furra me mikrovalë nuk duhet të vendoset brenda një mobilieje nëse nuk është testuar brenda një mobilieje.
- Sipërfaqja e pasme e pajisjes vendoset kundrejt një muri.
- Mos përdorni pastrues gërryes të fortë ose kruajtëse të mprehta metalike për të pastruar derën prej xhami, pasi mund të gërvishet sipërfaqja, gjë e cila mund të shkaktojë krisjen e xhamit.
- Mos e aktivizoni pajisjen kur ajo është bosh. Pjesët prej metali në hapësirat e brendshme mund të krijojnë harkim elektrik.

## 2. UDHËZIMET PËR SIGURINË

### 2.1 Instalimi

#### PARALAJMËRIM!

Vetëm një person i kualifikuar duhet ta instalojë këtë pajisje.

- Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të dëmtuar.
- Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna me pajisjen.
- Pajisja mund të vendoset pothuajse kudo në kuzhinë. Sigurohuni që mikrovala të qëndrojë mbi një sipërfaqe të sheshtë e të niveluar si dhe që si vrimat e ajrimit ashtu edhe sipërfaqja nën pajisje të mos jenë të bllokuara (për ajrim të mjaftueshëm).

### 2.2 Lidhja Elektrike

#### PARALAJMËRIM!

Rrezik zjarri dhe goditjeje elektrike.

- Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer nga një electricist i kualifikuar.
- Pajisja duhet tokëzuar.
- Sigurohuni që parametrat në pllakën e specifikimeve të përkojnë me vlerat elektrike të rrjetit elektrik.
- Nëse pajisja lidhet me prizën nëpërmjet një kabloje zgjatuese, sigurohuni që kabloja të jetë e tokëzuar.
- Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën dhe kabllon elektrike. Kontaktoni me qendrën e shërbimit ose një electricist për ndërrimin e kablos elektrike të dëmtuar.
- Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e tërhequr nga kabloja elektrike. Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e kapur nga spina.

### 2.3 Përdorimi

#### PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje, djegiesh dhe goditjeje elektrike ose shpërthimi.

- Mos i dryshoni specifikimet e pajisjes.
- Mos harroni ta kontrolloni pajisjen gjatë punës.
- Mos ushtroni presion mbi derën e hapur.

- Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos bllokohen.
- Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe pune dhe mos e përdorni pajisjen për të ruajtur brenda ushqim.

### 2.4 Kujdesi dhe pastrimi

#### PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje, zjarri ose dëmtimi të pajisjes.

- Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni nga priza.
- Pastrojeni pajisjen rregullisht për të parandaluar dëmtimin e materialit të sipërfaqes.
- Mos lini të grumbullohen në guarnicionin e derës mbeturina ushqimi apo mbetje ilaçi pastrues.
- Yndyrat dhe ushqimi që mbeten në pajisje mund të shkaktojnë zjarr dhe qark elektrik kur vihet në përdorim funksioni i mikrovalës.
- Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë të lagësht. Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte gërryese, materiale pastruese të ashpra, tretës ose objekte metalike.
- Nëse përdorni spërkatës për furrën, ndiqni udhëzimet e sigurisë në paketim.

### 2.5 Shërbimi

- Për të riparuar pajisjen kontaktoni me qendrën e autorizuar të shërbimit. Përdorni vetëm pjesë rezervë origjinale.
- Në lidhje me llambat brenda produktit dhe llambat e pjesëve të këmbimit të shitura veçmas: Këto llamba janë prodhuar për kushte ekstreme fizike në pajisjet elektroshtëpiake, si p.sh. temperaturë, dridhje, lagështirë, ose janë prodhuar për të sinjalizuar informacion rreth statusit të përdorimit të pajisjes. Ato nuk janë prodhuar për t'u përdorur në aplikacione të tjera dhe nuk janë të përshtatshme për ndriçim në ambiente shtëpiake.

## 2.6 Hedhja e pajisjes


### **⚠ PARALAJMËRIM!**

Rrezik plagosjeje ose mbytyjeje.

- Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit me energji.
- Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë pajisjes dhe hidheni atë.

## 3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT

### 3.1 Pasqyra e përgjithshme




- 1 Llamba
- 2 Sistemi i puthitjes së sigurtë
- 3 Paneli i kontrollit
- 4 Doreza e cilësimit të fuqisë
- 5 Butoni i kohëmatësit
- 6 Hapësi i derës
- 7 Mbulesa e drejtimit të valëve
- 8 Skarë
- 9 Pllakë e rrotullueshme

### 3.2 Aksesorët

#### Seti i pllakës së rrotullueshme




Gjithnjë përdorni setin e pllakës së rrotullueshme për të përgatitur ushqim në mikrovalë.



Tabaka gatimi prej qelqi dhe mbështetëse e pllakës rrotulluese.

#### Skarë



Përdore për:

- pjekje në skarë


## 4. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË

### **⚠ PARALAJMËRIM!**

Referojuni kapitujve për sigurinë.

### 4.1 Heqja e shtresës mbrojtëse

Para përdorimit të parë hiqni shtresën mbrojtëse nga paneli i kontrollit dhe butoni i hapjes së derës.



## 4.2 Pastrimi fillestar

### ⚠️ PARALAJMËRIM!


Referojuni kapitullit "Kujdesi dhe pastrimi".

- Nxirni nga mikrovala të gjithë aksesoret.

- Pastroni me kujdes zgavrën e furrës me një leckë të butë të lagur.

## 4.3 Ngrohja paraprake

Ngrohni paraprakisht furrën bosh përpara përdorimit të parë.

1. Vendoni funksionin .
2. Lëreni furrën të punojë për 30 minuta.
3. Hapeni derën dhe lëreni të ftohet.
4. Pastroni zgavrën e furrës me një leckë të butë të lagur dhe thajeni me kujdes.

Furra mund të nxjerrë erë të keqe dhe tym. Sigurohuni që rrjedha e ajrit në dhomë të jetë e mjaftueshme.

# 5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM

### ⚠️ PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

## 5.1 Informacione të përgjithshme rreth përdorimit të pajisjes

- Pasi të çaktivizoni pajisjen, lëreni ushqimin të qëndrojë për disa minuta.
- Hiqni paketimin e letrës së aluminit, enët metalike etj. përpara se të përgatisni ushqimin.

### Gatimi

- Nëse është e mundur, gatvani ushqim të mbuluar me material të përshtatshëm për përdorim në mikrovalë. Nëse dëshironi ta ruani koren, gatuajeni ushqimin pa e mbuluar
- Mos i gatvani më tepër se sa duhet gatimet duke zgjedhur cilësim tepër të lartë fuqie ose kohën në nivel tepër të lartë. Ushqimi mund të thahet, të digjet apo të marrë flakë në disa vende.
- Mos e përdorni pajisjen për të gatuar vezë në lëvore ose kërmij, sepse ato mund të plaslin. Me vezët e skuqura shponi fillimisht të verdhat.
- Para gatimit shpojini disa herë me një pirun lëkurën ose lëvoren e patateve, domateve, salsiçeve dhe ushqimeve të ngjashme me qëllim që ato të mos pëlcasin.

- Për ushqimin e ftohtë ose të ngrirë, vendosni një kohë më të gjatë gatimi.
- Enët që përmbajnë salcë duhet të trazohen herë pas here.
- Perimet që kanë strukturë të fortë, si karrotat, bizelet ose lulëlakra, duhet të zihen në ujë.
- Rrotullojini copat e mëdha të ushqimit pasi ka kaluar gjysma e kohës së gatimit.
- Nëse është e mundur, pritini zarzavatet në copëza me përmasa të ngjashme.
- Përdorni pjata të sheshta dhe të gjera.
- Mos përdorni enë porcelani, qeramike ose prej balte që kanë bazament pa smalt ose janë me vrima të vogla, për shembull te dorezat. Brenda këtyre vrimave mund të hyjë lagështira duke bërë që enët të plasariten kur nxehen.
- Pllaka e qelqit është e nevojshme për funksionimin e mikrovalës. Vendosni ushqime ose lëngje mbi të.

### Shkrirja e mishit, shpendëve, peshkut

- Vendosni ushqimin e ngrirë, bashkë me mbështjelljen, mbi një pjatë të vogël të kthyer anash me një enë poshtë saj në mënyrë që lëngu i shkrirë të mblidhet në enë.
- Rrotullojeni ushqimin pasi të ketë kaluar gjysma e kohës së shkrirjes. Nëse është e mundur, ndani dhe më pas hiqni copat që kanë filluar të shkrihen.

### Shkrija e gjalpit, pjesë të tortës, kuark

- Mos e shkrihi plotësisht ushqimin në pajisje, por lërihi të shkrihen plotësisht në temperaturë dhome. Kjo jep një shkrije edhe më të njëtrajtshme. Hiqni të gjitha ambalazhet metalike apo prej alumini para shkrijës.

### Shkrija e frutave, zarzavateve

- Nëse frutat ose zarzavatet duhet të mbeten të pagatuara, mos i shkrihi plotësisht në pajisje. Lërihi të shkrihen në temperaturën e dhomës.

- Përdorni një fuqi më të lartë mikrovalë për të gatuar frutat dhe zarzavatet pa i shkrië ato më parë.

### Ushqime të gatshme

- Mund të përgatisni ushqime të gatshme në pajisje vetëm nëse paketimi i tyre është i përshtatshëm për përdorim në mikrovalë.
- Duhet të ndiqni udhëzimet e prodhuesit të printuara mbi paketim (p.sh. hiqni kapakun metalik dhe shponi filmin plastik).

## Enët dhe materialet e përshtatshme për mikrovalë

Materiali / Enët e gatimit	Mikrovalë			Pjekje në skarë
	Shkrija	Ngrohja	Gatimi	
Qelq dhe porcelan për furrë pa pjesë metalike, p.sh. qelq për nxehtësi. Pyrex, xhami rezistent ndaj nxehtësisë	✓	✓	✓	✓
Qelq dhe porcelan jo për furrë <sup>1)</sup>	✓	x	x	x
Qelqi dhe qeramika e qelqit e bërë nga materiali rezistent ndaj furrës / ngricave (p.sh. Arcoflam), raft për skarë	✓	✓	✓	✓
Qeramike <sup>2)</sup> , enë balte <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	x
Plastikë rezistente ndaj nxehtësisë deri në 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Karton, letër	✓	x	x	x
Celofan	✓	x	x	x
Film për pjekje me mbyllje të sigurt për mikrovalë <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Enë për skuqje prej metali, p.sh. emalim, çelik i derdhur	x	x	x	✓
Tepsi për pjekje, llak të zi ose të veshura me silikon <sup>3)</sup>	x	x	x	✓
Tava e pjekjes	x	x	x	✓
Enë gatimi për skuqje, p.sh. pllakë për të thekur bukën	x	✓	✓	x
Ushqimet e gatshme në paketim <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓

1) Pa veshje / dekorime argjendi, ari, platini ose metali

2) Pa përbërës kuarc ose metal, ose glazura që përmbajnë metale

3) Duhet të ndiqni udhëzimet e prodhuesit për temperaturat maksimale.

- ✓ të përshtatshme
- X e papërshtatshme

## 5.2 Aktivizimi dhe Çaktivizimi i mikrovalës

### KUJDES!

Mos e lini mikrovalën të punojë kur brenda saj nuk ka ushqim.

1. Ktheni dorezën e cilësimit të energjisë për të zgjedhur një cilësim të fuqisë.
2. Ktheni dorezën e kohëmatësit për të cilësuar një orë, kjo automatikisht aktivizon mikrovalën.  
Nëse dëshironi të cilësoni kohëmatësin për më pak se 2 minuta, fillimisht cilësoni







kohëmatësin për më shumë se 2 minuta dhe pastaj ktheni dorezën pas tek koha e dëshiruar.

Mikrovala fillon të gatujë automatikisht pasi niveli i energjisë dhe ora janë cilësuar dhe dera është mbyllur.

Për të çaktivizuar pajisjen:

- prisni derisa pajisja të çaktivizohet automatikisht kur doreza e kohëmatësit arrin në pozicionin 0 dhe tingëllon një sinjal akustik.
- ktheni dorezën e kohëmatësit në pozicionin 0.
- hapni derën. Pajisja ndalon automatikisht. Mbyllni derën për të vazhduar gatimin. Përdorni këtë opsion për të kontrolluar ushqimin.

## 5.3 Tabela e cilësimit të fuqisë

Simboli	Cilësimi i fuqisë	Fuqia
	Faza e ulët (Shkrirje e Çokollatës, Zbutje e Gjalpit)	130 W
	Shkrirja	250 W
<b>450W</b>	I gatuar mesatarisht	450 W
<b>600W</b>	Mesatare e lartë	600 W
<b>800W</b>	I lartë	800 W
<b>Gatimi i kombinuar</b>		
	Gatimi i kombinuar 1	20 % Mikrovala, 80 % Skara
	Gatimi i kombinuar 2	30 % Mikrovala, 70 % Skara
	Gatimi i kombinuar 3	40 % Mikrovala, 60 % Skara
<b>Skarë</b>		
	Skarë	1000 W

## 6. PËRDORIMI I AKSESORËVE

### **⚠ PARALAJMËRIM!**

Referojuni kapitujve për sigurinë.

### 6.1 Futja e setit të pllakës së rrotullueshme


#### **⚠ KUJDES!**

Mos gatuani ushqim pa setin e pllakës së rrotullueshme. Përdorni vetëm setin e pllakës së rrotullueshme të dhënë me mikrovalën.



Mos gatuani kurrë ushqim në tavën prej xhami të gatimit.

- Vendoseni tavën prej xhami të gatimit në mbështetësen e pllakës së rrotullueshme




### 6.2 Vendosni skarën

#### **⚠ KUJDES!**



Skara nuk mund të përdoret me funksionin e mikrovalës. Rrezikoni të dëmtoni mikrovalën. Përdoreni skarën vetëm me funksionin e skarës.

Vendoseni skarën në pllakën e rrotullueshme.



## 7. UDHËZIME DHE KËSHILLA

### **⚠ PARALAJMËRIM!**

Referojuni kapitujve për sigurinë.

### 7.1 Këshilla për gatimin me mikrovalë

Problemi	Zgjidhja
Për sasinë e ushqimit që do të përgatisni nuk gjeni asnjë të dhënë.	Orientohuni sipas një lloji ushqimi të përafërt. Rrisni ose zvogëloni kohëzgjatjen e kohës së gatimit sipas rregullit të mëposhtëm: <ul style="list-style-type: none"><li>• Sasi e dyfishuar është pothuajse e barabartë me dyfishin e kohës.</li><li>• Sasi e përgjysmuar është e barabartë me gjysmën e kohës.</li></ul>

Problemi	Zgjidhja
Produkti është tepër i thatë.	Vendosni kohë më të shkurtër gatimi ose zgjidhni një fuqi më të vogël të mikrovalës.
Ushqimi nuk është shkrirë, nxehur apo gatuar pasi ka kaluar koha.	Vendosni kohë më të gjatë gatimi ose vendosni një fuqi më të madhe. Vini re se enët e mëdha kanë nevojë për më shumë kohë.
Pas përfundimit të kohës së gatimit, ushqimi mbinxehet nga ana e jashtme, por ende nuk është gati brenda.	Herën tjetër vendosni një fuqi më të ulët dhe një kohë pjekjeje më të gjatë. Trazojini lëngjet, p.sh. supën, pasi ka kaluar gjysma e kohës.
Rezultatet e gatimit të orizit janë të këqija.	Për rezultate më të mira me orizin përdorni pjata të sheshta e të gjera.

## 7.2 Shkrirja

Gjithmonë shkrijni copat e mishit me yndyrën poshtë.

Mos e shkruani mishin të mbuluar sepse mund kjo mund të bëjë që të gatuhet në vend që të shkrirët.

Gjithmonë shkrijni pulat me gjoksin poshtë.

## 7.3 Gatimi

Gjithmonë hiqeni mishin dhe pulat e ftohta nga frigoriferi të paktën 30 minuta përpara gatimit.

Lëreni mishin, pulat, peshkun dhe zarzavatet të mbuluara pas gatimit.

Lyejeni peshkun lart me pak vaj apo gjalpë të shkrirë.

Të gjitha zarzavatet duhet të gatuhet me fuqi të plotë të mikrovalës.

Shtoni 30 - 45 ml ujë të ftohtë për çdo 250 g zarzavate.

Pritini zarzavatet e freskëta në copëza të barabarta përpara gatimit. Të gjitha perimet gatuajini të mbuluara.

## 7.4 Ringrohje

Kur ringrohni ushqimet e gatshme gjithmonë ndiqni udhëzimet e shkruara në paketim.

## 7.5 Pjekja në skarë

Piqni ushqime të sheshta në qendër të skarës.

Kthejeni ushqimin pasi të ketë kaluar gjysma e kohës dhe vazhdoni pjekjen në skarë.

## 7.6 Gatimi i kombinuar

Përdorni Gatimin e kombinuar për t'i bërë disa ushqime krokante.

Pasi të ketë kaluar gjysma e kohës së gatimit kthejeni ushqimet dhe më pas vazhdoni gatimin.

Ka 3 modalitete për Gatimin e kombinuar. Secili modalitet kombinon funksionet e mikrovalës dhe të skarës në periudha të ndryshme dhe në nivele të ndryshme.

# 8. KUJDESI DHE PASTRIMI



## PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

## 8.1 Shënime dhe këshilla pastrimi

- Pastroni pjesën e përparme të pajisjes me një copë të butë me ujë të ngrohtë dhe një agjent pastrues.
- Për të pastruar sipërfaqet metalike, përdorni një agjent pastrimi të zakonshëm.



- Pastroni pjesën e brendshme të pajisjes pas çdo përdorimi për ta mbajtur atë në gjendje të mirë. Hiqni rregullisht mbetjet e ushqimit. Sigurohuni që të hiqni avullin/lagështinë e tepërt.
- Pastroni papastërtitë e forta me një pastrues të posaçëm.
- Pastroni rregullisht të gjithë aksesorët dhe lërinë të thahen. Përdorni një leckë të butë me ujë të ngrohtë dhe solucion pastrimi.
- Për të zbutur mbetjet e vështira, zieni një gotë ujë me fuqi të plotë të mikrovalës për 2 deri 3 minuta.
- Për të hequr aromat, përzieni një gotë ujë me 2 lugë lëng limoni dhe ziejini me fuqinë maksimale të mikrovalës për 5 minuta.

## 9. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE



### PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

### 9.1 Si të veprojmë nëse...

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
Pajisja nuk punon.	Pajisja nuk është në prizë.	Vendosni në prizë pajisjes.
Pajisja nuk punon.	Siguresa në kutinë e siguresës është djegur.	Kontrolloni siguresën. Nëse siguresa digjet më shumë se një herë, kontaktoni një elektrikist të kualifikuar.
Pajisja nuk punon.	Dera nuk është mbyllur mirë.	Sigurohuni se asgjë nuk e bllokoi derën.
Llamba nuk punon.	Llamba është me defekt.	Llamba duhet të zëvendësohet.
Në hapësirë ka xixa.	Ka pjata metalike ose pjaka me zbukurim metalik.	Hiqeni pjatën nga pajisja.
Në hapësirë ka xixa.	Ka hellë metalikë ose letër alumini që prek paretet e brendshme.	Sigurohuni se hellët dhe letra nuk prek paretet e brendshme.
Seti i pllakës së rrotullueshme bën zhurmë gërvishetjeje ose kërcitjeje.	Ka një objekt ose pluhur nën tavën prej xhami të gatimit.	Pastroni pjesën nën tavën prej xhami të gatimit.
Pajisja ndalon punën pa ndonjë arsye të qartë.	Ka një keqfunksionim.	Nëse përsëritet kjo situatë, telefononi Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.

### 9.2 Të dhëna për shërbimin

Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje, kontaktoni shitësin tuaj ose me një qendër shërbimi të autorizuar.

Të dhënat e nevojshme për qendrën e shërbimit ndodhen në etiketën e

parametrave. Pllaka e specifikimeve ndodhet në pajisje. Mos e hiqni pllakën e specifikimeve nga pajisja.

## Rekomandojmë që ju t'i shkruani të dhënat këtu:

Modeli (MOD.) .....

Numri i produktit (PNC) .....

Numri serial (S.N.) .....

## 10. INSTALIMI

### ⚠ PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

### 10.1 Informacion i përgjithshëm

#### ⚠ KUJDES!

Mos e lidhni pajisjen me përshtatës ose kablo zgjatues. Kjo mund të shkaktojë mbingarkesë dhe rrezik zjarri.

#### ⚠ KUJDES!

Lartësia minimale e instalimit është 85 cm.

- Mikrovala është vetëm për përdorim mbi banakun e kuzhinës. Duhet të vendoset në një sipërfaqe të qëndrueshme dhe të sheshtë.
- Vendosni mikrovalën larg avullit, ajrit të nxehtë dhe spërkatjeve të ujit.
- Nëse mikrovala ndodhet pranë radios ose televizorit, kjo mund të shkaktojë interferenca në marrjen e sinjalit.
- Nëse e transportoni mikrovalën në mot të ftohtë, mos e aktivizoni menjëherë pas instalimit. Lëreni të qëndrojë në temperaturën e dhomës dhe të thithë nxehtësinë.


### 10.2 Instalimi elektrik

Kjo pajisje ofrohet me kordon elektrik dhe spinë.

Kabli ka një tel tokëzimi me një spinë tokëzimi. Spina duhet të futet në prizën e

instaluar dhe të tokëzuar siç duhet. Në rast të një qarku të shkurtër elektrik, tokëzimi zvogëlon rrezikun e goditjes elektrike.

### 10.3 Largësitë minimale




Përmasat	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0


<sup>1)</sup> Lartësia minimale e hapësirës së lirë të nevojshme mbi sipërfaqen e sipërme të pajisjes.

### 10.4 Dimensionet e produktit

Përmasat	mm
Lartësia	262
Gjerësia	442
Thellësia	343

## 11. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN

Ricikloni materialet me simbolin .  
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka. Ndhmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe

elektronike. Mos hidhni pajisjet e shënuara me simbolin  e mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.

**electrolux.com**

867300888-C-112023



**CE**